

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 2

Четврток, 11.02. 2010 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Р.б.	Стр.	Р.б.	Стр.
4. Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица.....	2	11. Решение за именување на претставници од општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ Здравстван дом Струмица	10
5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година	3	12. Предлог – План за запишување на ученици во Прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2010 / 2011 година	10
6. Одлука за утврдување на зоните и движење на пазарната вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Струмица, за утврдување на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, наследство и подарок	3	13. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека “Благој Јанков Мучето”Струмица за 2010 година	13
7. Одлука за определување на надоместокот за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица.....	6	14. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади “Благој Мучето” Струмица	13
8. Одлука за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица.....	7	15. Заклучок за усвојување на Извештајот за сторени прекршоци против јавниот ред и мир на подрачјето на општина Струмица	13
9. Одлука за давање на користење на објект Детска градинка во Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица .	8	16. Заклучок за утврдување на Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од У.Е.”2” Урбан блок 19 во Струмица	14
10. Решение за разрешување и именување претставник на Општина Струмица во УО на СОУ “Јане Сандански” Струмица.....	9	17. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 година.....	14
		18. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 година ...	15

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица

1. Се објавува Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 -724/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

4.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 20 став 1 точка 32 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица

Член 1

Во Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06 и 15/07) во член 35 зборовите „Комисија за полова рамноправност“ се заменуваат со зборовите „Комисија за еднакви можности“.

Член 2

Во глава V д) зборовите „Јавни трибини, анкети и предлози на граѓаните“ се менуваат и гласат:
„Јавни трибини, анкети, предлози на граѓаните и форуми на заедницата“

Член 3

По член 83 се додава нов член 83 а, што гласи:

„Член 83 – а

Градоначалникот и Советот на Општината по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во општината, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и

приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата.

Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на општината.

Барањето од став 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на општината, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на општината одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник што го донесува Советот на општината по предлог на градоначалникот“.

Член 4

Оваа Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Струмица“

Бр.07-724/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 -723/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

5.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), и член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.

весник на РМ" бр. 61/04 и 96/94) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица" бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

**Одлука
за изменување и дополнување на
Одлуката за извршување на Буџетот на
општина Струмица за 2010 година**

Член 1

Се врши измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година („Сл. гласник на општина Струмица" бр. 27/2009) што се состои во:

1. во член 9 став 1 броевите „75,3" се заменуваат со броевите:
„73,85"
2. По член 9 се додава нов член „9 А" кој гласи:

„Член 9 А

Државниот службеник или друг вработен во општина Струмица има право на додаток на плата за посебни услови за работа и тоа за:

- ноќна работа;
- работа во смени;
- работа изложена на висок ризик;
- работа за време на неделен одмор;
- работа за време на празници утврдени со закон.

Доколку, државниот службеник или вработениот ги врши наведените работи по предлог на непосредно претпоставениот државен службеник или раководител, а по одобрение на градоначалникот, има право на додаток на плата за посебни услови за работа.

3. Во член 10 став 1 боровите „800,00" се заменуваат со броевите
„500,00"
4. Во член 12 став 2 зборовите „две исплатени просечни плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе" се бришат.

Во истиот член во став 3 зборовите „една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од" се бришат

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот денот од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Струмица.

Бр.07-723/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ") бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица" бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

За објавување на Одлуката за утврдување на зоните и движење на пазарната вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Струмица, за утврдување на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, наследство и подарок

1. Се објавува Одлуката за утврдување на зоните и движење на пазарната вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Струмица, за утврдување на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, наследство и подарок, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-725/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

6.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за даноците на имот („Сл. весник на РМ" бр. 61/04, 92/97 и 102/08), член 12,13 и 16 од Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот („Сл. весник на РМ бр.50/05) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица бр 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

**О д л у к а
за утврдување на зоните и движење на
пазарната вредност на градежно и
земјоделско земјиште на подрачјето на
Општина Струмица, за утврдување на
данокот на имот и данокот на промет на
недвижности, наследство и подарок**

Член 1

Пазарната вредност според зоните на подрачјето на Општина Струмица се утврдува со пресметковните бодови по м² функционална површина која се додава на утврдената градежна вредност намалена за амортизацијата и тоа за:

Член 2

Графичкиот приказ на зоните на подрачјето на општина Струмица е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Се утврдува пазарната вредност на градежното и земјоделското земјиште по групи за К.О. на подрачјето на Општина Струмица и тоа:

- 10 зона	120 бода
- 11 зона	100 бода
- 12 зона	80 бода
- 13 зона	50 бода
- 14 зона	40 бода
- 15 зона	30 бода
- 16 зона	20 бода
- 17 зона	10 бода

1.	КО Струмица				
	-станбени објекти	100,00	-	150,00	бода
	-градежно земјиште	10,00	-	100,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	10,00	бода
	- дворно место	25,00	-	40,00	бода
2.	КО Дабиле				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	10,00	-	20,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	10,00	бода
	- дворно место	10,00	-	15,00	бода
3.	КО Баница				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
4.	КО Водоча				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
5.	КО Вељуса				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
6.	КО Добрејци				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	10,00	-	50,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	10,00	бода
	- дворно место	1,00	-	10,00	бода
7.	КО Просениково				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	10,00	-	20,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
8.	КО Градско Балдовци				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	10,00	-	20,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
9.	КО Куклиш				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	10,00	-	25,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	10,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода

10.	КО Костурино				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
11.	КО Раборци				
	-станбени објекти	10,00	-	50,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	0,50	-	1,00	бода
	- дворно место	2,00	-	5,00	бода
12.	КО Попчево, Белотино и Рич				
	-станбени објекти	10,00	-	50,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	0,50	-	1,00	бода
	- дворно место	2,00	-	5,00	бода
13.	КО Три Води				
	-станбени објекти	10,00	-	50,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	0,50	-	1,00	бода
	- дворно место	2,00	-	5,00	бода
14.	КО Дорломбос, Злешево, Мемешли, Орманли и Чепели				
	-станбени објекти	10,00	-	50,00	бода
	-градежно земјиште	1,00	-	5,00	бода
	-земјоделско земјиште	0,50	-	1,00	бода
	- дворно место	2,00	-	5,00	бода
15.	КО Свидовица				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	0,50	-	1,00	бода
	- дворно место	10,00	-	20,00	бода
16.	КО Сачево				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	2,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
17.	КО Муртино				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
18.	КО Банско				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	5,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	1,00	-	5,00	бода
	- дворно место	5,00	-	10,00	бода
19.	КО Габрово				
	-станбени објекти	50,00	-	100,00	бода
	-градежно земјиште	3,00	-	10,00	бода
	-земјоделско земјиште	0,50	-	3,00	бода
	- дворно место	3,00	-	5,00	бода

Член 4

Вредноста на пресметковниот бод од член 2 и 3 на оваа Одлука изнесува едно евро во денарска противвредност.

Член 5

Највисока пазарна цена на градежното земјиште ќе се земе кога истата е во центарот на населбата, допира до улица, односно пат, има изградена електрификација, водовод и канализација или во блиска иднина ќе биде комунално уредена. За земјоделско земјиште ќе се земе и I и II класа култура, пристапност за машинска обработка и погоден пласман на производи.

Член 6

Средна пазарна цена на градежно земјиште ќе се зема кога истата е во непосредна близина на населба, улица, односно пат или има електрификација, а нема водовод и канализација. За земјоделско земјиште ќе се земе кога истото е од III, IV, V и VI класа и е непогодно за машинска обработка и комуникациски неповрзани (нема пат).

Член 7

Од утврдените минимални и максимални износи на пазарната вредност на овој преглед, по исклучок ќе се отстапува од критериумите по член 4 точка 3, 4 и 5 кога ќе се утврди дека предметното земјиште е повеќе одалечено од комуникации и населби и во близина на пониска група на катастарска општина, па од тие причини и пазарната вредност е помала.

Член 8

Кога ќе се утврди дека земјиштето е продадено по поголема цена од утврдената, минимална и максимална според член 4 од оваа Одлука тогаш ќе се земе во предвид фактичката цена на „купопродажниот договор“.

Член 9

При проценка на недвижности за утврдување на пазарната вредност присуство на странката е задолжително, за утврдување и изјаснување во врска со записникот.

Член 10

Оваа Одлука влегува во сила осмиот денот од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица.“

Бр.07-725/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинея 3 од Статутот на општина Струмица

– пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за определување на надоместокот за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за определување на надоместокот за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-762/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

7.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе,

О д л у к а

за определување на надоместок за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се определува надоместокот за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица.

Член 2

Надоместокот за учество во работата на работните тела од одржана седница за членовите вработени во општинската администрација изнесува 300 денари, а за членовите што не се вработени во општинската администрација и членовите на Советот на Општината изнесува 500 денари.

Надоместокот се однесува за учество во работата на следните работни тела:

- Комисија за проценка и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи;
- Партиципациивно тело од областа на урбанизам;
- Одбор за подигање спомен обележја;
- Совет за заштита на потрошувачите;
- Организационен одбор на Струмичкиот карневал и
- Комисија за давање мислење по урбанистички планови.

Член 3

Надоместокот утврден во претходниот член од оваа Одлука, ќе се исплатува од Буџетот на општина Струмица.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката за определување на надоместок за учество во работата на работните тела на Советот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 11/09)

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-726/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. **Претседател,**
Струмица **Марјан Даскаловски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр.5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-727/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
Струмица **Зоран Заев с.р.**

8.

Врз основа на член 50-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 91/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

Одлука

за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на Општина Струмица

Член 1

Се утврдува потребата од изработување на урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Струмица за уредување и користење на просторот за следните катастарски и градежни парцели:

	Катастарска/градежна парцела	Подносител на иницијатива	
1	КП 4245 КО Струмица	Попов Тодор	самоинвестирање
2	КП 680/1 КО Струмица	Фончев Лазар	самоинвестирање
3	КП 48/3; 48/7; 48/15; 48/16 и 48/17 КО Струмица (ГП 41-29)	Георгиев Васил	самоинвестирање
4	КП 3420 КО Дабилџа	Бранко Воиновски	самоинвестирање
5	КП 48/3; 48/7; 48/15; 48/16 и 48/17 КО Струмица (ГП 41-27)	Георгиев Васил	самоинвестирање
6	КП 4210 КО Струмица	Касапов Мите	самоинвестирање
7	КП 5876 КО Струмица	Тасев Насе	самоинвестирање
8	КП 3640 КО Струмица	ДПТУ ЕДИЛ-МАК Муртино	самоинвестирање
9	КП 4130 КО Струмица	Николов Петре	самоинвестирање
10	КП 4131 КО Струмица	Николов Петре	самоинвестирање
11	КП 891 КО Струмица	Борис Василев	самоинвестирање
12	КП 874 КО Струмица	Лазаров Ѓорѓи	самоинвестирање
13	КП 3454 КО Струмица	Стојанов Митко	самоинвестирање
14	КП 1546 КО Струмица	Ристовска Катица	самоинвестирање
15	КП 7654/2 КО Струмица	АД за неметали ОГРАЖДЕН Струмица	самоинвестирање
15	Дел од КП 488 КО Струмица ГП 41/14	Адора - инженеринг дооел Скопје	самоинвестирање
16	Дел од КП 488 КО Струмица ГП 41/16	Адора - инженеринг дооел Скопје	самоинвестирање
17	Дел од КП 488 КО Струмица ГП 41/15	ДГПТ Сара Инженеринг доо Струмица	самоинвестирање

Член 2

Одлуката за изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица, претставува основа за изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација со која се врши уредување на просторот со определување на градежна парцела во и вон плански опфат, како и уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење на општината.

Член 3

По утврдувањето на потребите од изработување на урбанистичка планска документација за уредување и користење на просторот, истата треба да биде одобрена од Градоначалникот на општина Струмица

Член 4

Средства за изработка на ЛУПД ќе се обезбедат со самоинвестирање.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-727/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за давање на користење на објект - Детска градинка во Струмица

1. Се објавува Одлуката за давање на користење на објект Детска градинка во Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-728/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

9.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 32 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06),Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

О д л у к а
за давање на времено користење на
објектот Детската градинка во
Струмица

Член 1

Со оваа Одлука на Приватното средно училиште „Јахја Кемал“ Скопје му се дава на времено користење објектот Детска градинка – Клон 7 на ул. „Гоце Делчев“ бб Струмица со површина од околу 1200 м² под објект и дворно место со површина од 12.000 м² , сопственост на општина Струмица .

Член 2

Примопредавањето на објектот од член 1 на оваа Одлука ќе се изврши со Комисија формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена од кои еден од корисникот и двајца од сопственикот.

Член 3

Објектот утврден во член 1 на оваа Одлука сопственикот го дава на користење за временски период од 2 години, со можност за продолжување, без надоместок, односно до изнаоѓање на трајно решение за сместување на училиштето.

Во временскиот термин, корисникот може да врши инвестициони вложувања во објектот на свој трошок , за подобрување на условите за работа, но со претходна согласност на сопственикот.

Член 4

Од денот на примопредавањето на објектот, корисникот е должен истиот да го користи како добар домаќин според неговата намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно

однесување и користење на објектот спротивно на став 1 од овој член.

Член 5

Корисникот неможе да го издава објектот во подзакуп на други физички или правни лица за вршење на друга дејност.

Член 6

Правото на користење на објектот на корисникот, ќе престане доколку:

- со правосилна судска одлука му се изрече забрана на вршење на дејност;
- престане да ја обавува дејноста во објектот за која е регистриран;
- ако не започне со обавување на дејноста во истата училишна година во која е склучен договорот;
- ако не го користи објектот и просториите согласно намената или врши пренамена на објектот;
- доколку на несовесен начин нанесува штета на објектот и просториите;
- ако навремено не ги изврши тековните обврски.

Член 7

Градоначалникот на општината со корисникот ќе склучи посебен договор за начинот на користење на објектот со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-728/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор

на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-733/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

10.

Врз основа на член 39 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 92/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

Р е ш е н и е

За разрешување и именување претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица

1. Од Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, поради неспоивост на функцијата директор на училиштето со претставник од Општината во истото училиште, се разрешува:

- Вања Изова Велева

2. За претставник од општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Јане Сандански“ Струмица, се именува Дијана Рубелова, професор од Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-733/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за именување на претставници од општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Струмица

1. Се објавува Решението за именување на претставници од општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 – 734/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

11.

Врз основа на член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита („Сл. весник на РМ бр. 10/2004) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

Р е ш е н и е

за именување на претставници од општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом Струмица

1. За претставници од општина Струмица во Управниот одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом Струмица, се именуваат:

- Наско Митров и
- Кристина Гузелова

2. Ова Решение влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“

Бр.07-734/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 6/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Предлог – Планот за запишување на ученици во Прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2010/2011 година

1. Се објавува Предлог – Планот за запишување на ученици во прва година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2010/2011 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-729/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
Струмица Зоран Заев с.р.

12.

Врз основа на член 31 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

Предлог-план

за запишување на ученици во I година во средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2010 / 2011 година

Училишта:**1. Средно општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица.**

Во прва година ќе се запишат вкупно **374** ученици распоредени во **11** паралелки на македонски наставен јазик, од кои во :

Гимназиско образование

- **238** ученици, распоредени во **7** паралелки, на македонски наставен јазик и во

Стручно образование

- **136** ученици распоредени во **4** паралелки на македонски наставен јазик и тоа на Економско - правна и трговска струка за економски техничар.

2. Средно општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

на македонски наставен јазик на следните струки стручно образование и тоа:

Во прва година ќе се запишат вкупно **500** ученици, распоредени во **15** паралелки

Струка	Профил	Ученици				Паралелки			
		мак.ј	алб.ј	тур.ј.	вкуп но	мак.ј	алб.ј	тур.ј.	вкуп но
Машинска	Техничар за компјутерско управување	34			34	1			1
	Автотехничар-мехатроничар	34			34	1			1
	Машинист за термо постројки	34			34	1			1
	Бравар - Инсталатер на водовод	17 17			17 17	1			1
	ВКУПНО	136			136	4			4
Текстилно-кожарска	Конфекциски техничар	34			34	1			1
	ВКУПНО	34			34	1			1
Текстилна	Конфекционер	34			34	1			1
	ВКУПНО	34			34	1			1
Електро-техничка	Електротехничар за електроника и телекомуникации	34			34	1			1
	Електротехничар за компјутерска техника и автоматика	34			34	1			1
	Автоелектричар	34			34	1			1
	Електромеханичар Г Т З	24			24	1			1
	ВКУПНО	126			126	4			4
Сообраќајна	Техничар за патен сообраќај	34			34	1			1
	Техничар за транспорт и шпедиција	34			34	1			1
	ВКУПНО	68			68	2			2
Уметничка струка	Техничар за дизајн на облека	34			34	1			1
	ВКУПНО	34			34	1			1
Градежна	Градежен техничар	34			34	1			1
	Монтер за сува градба	34			34	1			1
Вкупно :		68			68	2			2
С Е В К У П Н О		500			500	15			15

3. Средно општинско училиште „Димитар Влахов“ Струмица

Во прва година ќе се запишат **340** ученици, распоредени во **10** паралелки на македонски наставен јазик и тоа на следните струки во :

Стручно образование

Струка	Профил	Ученици				Паралелки			
		мак.ј.	алб.ј.	тур.ј.	вкупно	мак.ј.	алб.ј.	тур.ј.	Вкупно
Земјоделско-ветеринарна струка	лозаро-винарски техничар	34			34	1			1
	техничар за фармерско производство	102			102	3			3
	техничар за хортикултура	34			34	1			1
	Вкупно	170			170	5			5
Прехрамбена струка	преработувач на жито, брашно, шеќер	34			34	1			1
	Вкупно	34			34	1			1
Хемиско-технолошка струка	прехрамбен техничар	68			68	2			2
	Вкупно	68			68	2			2
Здравствена струка	фармацевтски-лабораториски техничар	34			34	1			1
	медицинска сестра	34			34	1			1
	Вкупно	68			68	2			2
СЕ ВКУПНО		340			340	10			10

Предлог - Планот ќе се објави во „Сл гласник на општина Струмица“ и ќе се достави до Министерството за образование и наука.

Бр.07-729/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2010 година

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2010 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 – 730/2
10.02.2010 год.
Струмица

Градоначалник
општина Струмица
Зоран Заев с.р.

13.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотекарство („Сл. весник на РМ“ бр. 66/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2009 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа Библиотека „Благој Јанков Мучето“ за 2010 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2010 година, усвоена од Управниот одбор на библиотеката бр.02-26/1 од 29.01.2010 год.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-730/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-731/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

14.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2009 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2009 година.

2.Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“

Бр.07-730/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за сторени прекршоци против јавниот ред и мир на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за сторени прекршоци против јавниот ред и мир на подрачјето на општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 -732/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

15.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“, бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за сторени прекршоци против јавниот ред и мир на подрачјето на општина Струмица

1. Се усвојува Извештајот за сторени прекршоци против јавниот ред и мир и случени сообраќајни незгоди на подрачјето на општина Струмица за периодот 01.07.2009 година до 31.12.2009 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-732/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за утврдување на Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од У.Е.“2” урбан блок 19 во Струмица

1. Се објавува Заклучокот за утврдување на Нацрт – Деталниот урбанистички план за дел од У.Е.“2” Урбан блок 19 во Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08-735/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

16.

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл.весник на РМ“ број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

З а к л у ч о к

за утврдување на Нацрт – Детален урбанистички план за дел од У.Е.“2” Урбан блок 19 во Струмица

1. Се утврдува Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од У.Е.“2” Урбан блок 19 во Струмица.

2. Нацрт - Деталниот урбанистички план за дел од У.Е.“2” Урбан блок 19 во Струмица е изработен од СТАН арт доо Куманово и е со површина од 26,77 ха и граничен опфат меѓу ул. „Гоце Делчев“, граница на плански опфат на град Струмица и ул. “1” дефинирана со ГУП на град Струмица.

Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 19 во Струмица е составен од:
- текстуален дел (документациона основа и планска документација)

- графички дел (документациона основа и планска документација)

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр.07-735/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) Градоначалник на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 год.

1. Се објавува Заклучокот за усвојување Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година

Бр.08 -722/2 Градоначалник
10.02.2010 год. на општина Струмица
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

17.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 61/04) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен од образец К1 и образец К2.

3.Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл.гласник на општина Струмица“

Бр.07-722/1 Совет на општина Струмица
10.02.2010 год. П р е т с е д а т е л,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

18.

Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2009 година (01.10 – 31.12.2009 год.)

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2009		Дотации за 2009		Самоф.актив. за 2009		Донации за 2009		Кредити за 2009		Вкупно за 2009		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	301.124.877	199.336.458	409.431.830	409.369.864	55.927.100	32.784.499	23.935.391	17.842.135	0	0	790.419.198	659.332.955	131.086.243
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	151.464.098	120.759.188	409.431.829	383.205.118	53.225.850	27.829.382	7.761.761	2.197.661	0	0	621.883.538	533.991.348	87.892.190
КАПИТАЛЕН БИЛАНС :													
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	47.976.079	24.933.773	0	0	0	0	0	0	0	0	47.976.079	24.933.773	23.042.306
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	197.636.858	99.061.901	0	0	2.701.250	25.600	16.173.630	14.976.468	0	0	216.511.738	114.063.969	102.447.770
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :	301.124.877	199.336.458	409.431.830	409.369.864	55.927.100	32.784.499	23.935.391	17.842.135	0	0	790.419.198	659.332.955	131.086.243
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	208.104.150	116.683.573	0	0	3.836.500	0	0	0	0	0	211.940.650	116.683.573	95.257.078
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	5.000.000	4.371.813	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	4.371.813	628.188
713 Даночи на имот	37.500.000	36.334.991	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500.000	36.334.991	1.165.010
717 Даночи на специфични услуги	160.104.150	75.604.910	0	0	2.070.000	0	0	0	0	0	162.174.150	75.604.910	86.569.240
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	5.500.000	371.860	0	0	1.766.500	0	0	0	0	0	7.266.500	371.860	6.894.641
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	12.800.000	11.052.037	0	0	52.060.600	28.630.167	2.100.000	1.428.710	0	0	66.960.600	41.110.914	25.849.687
722 Такси и надоместоци	3.000.000	2.469.609	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.469.609	530.391
723 Административни такси и надоместоци	2.000.000	1.022.770	0	0	49.782.600	28.390.967	0	0	0	0	51.782.600	29.413.737	22.368.863
724 Други Владини услуги	800.000	203.536	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	203.536	596.464
725 Други неданочни приходи	7.000.000	7.356.122	0	0	2.278.000	239.200	2.100.000	1.428.710	0	0	11.378.000	9.024.032	2.353.969
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	80.220.727	71.600.849	409.431.830	409.369.864	30.000	4.154.332	21.835.391	16.413.425	0	0	511.517.948	501.538.469	9.979.479
741 Трансфери од други нивоа на власт	80.220.727	71.600.849	409.431.830	409.369.864	30.000	4.154.332	661.761	661.482	0	0	490.344.318	485.786.526	4.557.793
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	21.173.630	15.751.944	0	0	21.173.630	15.751.944	5.421.687
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :	47.976.079	24.933.773	0	0	0	0	0	0	0	0	47.976.079	24.933.773	23.042.306
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	46.608.079	19.327.386	0	0	0	0	0	0	0	0	46.608.079	19.327.386	27.280.693
731 Продажба на капитални средства	46.058.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.058.079	0	46.058.079
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	550.000	19.327.386	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	19.327.386	-18.777.386
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	1.368.000	5.606.387	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.000	5.606.387	-4.238.387
741 Трансфери од други нивоа на власт	1.368.000	5.606.387	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.000	5.606.387	-4.238.387
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :	151.464.098	120.759.188	409.431.829	383.205.118	53.225.850	27.829.382	7.761.761	2.197.661	0	0	621.883.538	533.991.348	87.892.190
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТ	58.709.614	48.526.505	300.854.404	296.970.116	729.600	310.985	100.000	56.666	0	0	360.393.618	345.864.272	14.529.347
401 Основни плати и надоместоци	42.808.408	35.892.312	212.117.157	209.785.812	501.700	213.168	100.000	56.666	0	0	255.527.265	245.947.758	9.579.508
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	15.878.552	12.627.689	88.521.881	87.143.757	225.300	97.538	0	0	0	0	104.625.733	99.868.984	4.756.749
403 Останати придонеси од плати	22.654	6.504	215.366	40.747	2.600	279	0	0	0	0	240.620	47.530	193.090
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.807.332	657.206	0	0	0	0	0	0	0	0	1.807.332	657.206	1.150.126
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	50.000	1.150.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	607.332	607.206	0	0	0	0	0	0	0	0	607.332	607.206	126
42 СТОКИ И УСЛУГИ	64.736.864	52.062.909	108.169.508	86.235.002	52.496.250	27.518.397	2.497.194	2.000.995	0	0	227.889.816	167.817.303	60.072.511

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2009		Дотации за 2009		Самоф.актив. за 2009		Донации за 2009		Кредити за 2009		Вкупно за 2009		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
420 Патни и дневни расходи	940.000	739.423	1.297.919	682.889	905.500	272.756	0	0	0	0	3.143.419	1.695.068	1.448.351
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.265.520	20.186.398	30.763.730	23.839.884	4.520.000	1.842.336	425.715	107.460	0	0	55.974.965	45.976.077	9.998.888
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	4.341.637	3.666.579	6.190.107	5.635.945	21.165.750	9.947.460	500.000	415.140	0	0	32.197.494	19.665.123	12.532.372
424 Поправки и тековно одржување	21.107.707	14.378.945	29.262.700	26.014.037	4.149.500	1.323.632	0	0	0	0	54.519.907	41.716.614	12.803.293
425 Договорни услуги	12.552.000	7.711.753	39.876.918	29.440.434	21.050.900	13.948.362	883.000	854.137	0	0	74.362.818	51.954.686	22.408.133
426 Други тековни расходи	5.530.000	5.379.812	768.134	621.813	704.600	183.852	688.479	624.259	0	0	7.691.213	6.809.736	881.478
44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА	0	0	417.917	0	0	0	0	0	0	0	417.917	0	417.917
442 Наменски дотации	0	0	417.917	0	0	0	0	0	0	0	417.917	0	417.917
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	26.108.870	19.411.160	0	0	0	0	5.164.567	140.000	0	0	31.273.437	19.561.150	11.722.287
461 Субвенции за јавни претпријатија	1.050.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.000.000	50.000
463 Трансфери до невладини организации	10.410.000	10.051.444	0	0	0	0	30.794	0	0	0	10.440.794	10.051.444	389.350
464 Разни трансфери	14.648.870	8.359.706	0	0	0	0	5.133.773	140.000	0	0	19.782.643	8.499.706	11.282.937
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	101.418	101.418	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	101.418	0
471 Социјални надоместоци	101.418	101.418	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	101.418	0
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :	197.636.858	99.061.901	0	0	2.701.250	25.600	16.173.630	14.976.468	0	0	216.511.738	114.063.969	102.447.770
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	197.636.858	99.061.901	0	0	2.701.250	25.600	16.173.630	14.976.468	0	0	216.511.738	114.063.969	102.447.770
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	185.381.536	96.514.362	0	0	0	0	16.173.630	14.976.468	0	0	201.555.166	111.490.830	90.084.336
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини	1.760.000	1.403.485	0	0	2.701.250	25.600	0	0	0	0	4.461.250	1.429.085	3.032.166
485 Други нефинансиски средства	10.495.322	1.144.054	0	0	0	0	0	0	0	0	10.495.322	1.144.054	9.351.268

Извршување на расходите на ниво на ставки за сите подпрограми

349.100.956 219.821.089 409.431.829 383.205.118 55.927.100 27.854.982 23.935.391 17.174.129 0 0 838.395.276 648.055.317 190.339.960

Програма Подпрограма Кат. Ставка Подставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	6.100.000	4.909.180	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	4.909.180	1.190.820
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	3.580.000	3.543.519	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580.000	3.543.519	36.481
401	Основни плати и надоместоци	3.580.000	3.543.519	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580.000	3.543.519	36.481
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	50.000	1.150.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	50.000	1.150.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	510.000	506.486	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	506.486	3.514
420	Патни и дневни расходи	10.000	8.323	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	8.323	1.677
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	498.163	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	498.163	1.837
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	810.000	809.175	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	809.175	825
463	Трансфери до невладини организации	810.000	809.175	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	809.175	825
D0	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.181.724	5.739.064	0	0	0	0	0	0	0	0	7.181.724	5.739.064	1.442.661
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	4.024.104	2.830.819	0	0	0	0	0	0	0	0	4.024.104	2.830.819	1.193.285
401	Основни плати и надоместоци	2.981.892	2.021.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.981.892	2.021.400	960.492
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	1.042.212	809.419	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.212	809.419	232.793
403	Останати придонеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	607.332	607.206	0	0	0	0	0	0	0	0	607.332	607.206	126
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	607.332	607.206	0	0	0	0	0	0	0	0	607.332	607.206	126
42	СТОКИ И УСЛУГИ	770.000	524.489	0	0	0	0	0	0	0	0	770.000	524.489	245.512
420	Патни и дневни расходи	340.000	196.433	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	196.433	143.568
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
426	Други тековни расходи	330.000	328.056	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	328.056	1.944
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.678.870	1.675.132	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678.870	1.675.132	3.738
463	Трансфери до невладини организации	650.000	649.750	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	649.750	250
464	Разни трансфери	1.028.870	1.025.382	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.870	1.025.382	3.488

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	101.418	101.418	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	101.418	0
471	Социјални надоместоци	101.418	101.418	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	101.418	0
D1	МЕСНА САМОУПРАВА	400.000	238.168	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	238.168	161.832
42	СТОКИ И УСЛУГИ	350.000	188.168	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	188.168	161.832
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	154.105	77.194	0	0	0	0	0	0	0	0	154.105	77.194	76.911
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	145.895	64.740	0	0	0	0	0	0	0	0	145.895	64.740	81.155
424	Поправки и тековно одржување	50.000	46.234	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.234	3.766
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
DA	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Други нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМ НА КУЛТУРА НА ВЕЛЈУСА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	65.582.736	59.200.154	0	0	0	0	0	0	0	0	65.582.736	59.200.154	6.382.583
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	43.736.994	37.703.717	0	0	0	0	0	0	0	0	43.736.994	37.703.717	6.033.277
401	Основни плати и надоместоци	31.714.248	27.299.932	0	0	0	0	0	0	0	0	31.714.248	27.299.932	4.414.316
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	12.016.820	10.397.859	0	0	0	0	0	0	0	0	12.016.820	10.397.859	1.618.961
403	Останати придоноси од плати	5.926	5.926	0	0	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.295.742	21.007.994	0	0	0	0	0	0	0	0	21.295.742	21.007.994	287.759
420	Патни и дневни расходи	590.000	534.668	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	534.668	55.333
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.730.000	7.729.626	0	0	0	0	0	0	0	0	7.730.000	7.729.626	375
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	2.455.742	2.448.978	0	0	0	0	0	0	0	0	2.455.742	2.448.978	6.764
424	Поправки и тековно одржување	3.180.000	3.150.910	0	0	0	0	0	0	0	0	3.180.000	3.150.910	29.091
425	Договорни услуги	4.440.000	4.278.726	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440.000	4.278.726	161.275
426	Други тековни расходи	2.900.000	2.865.078	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.865.078	34.923
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	650.000	488.453	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	488.453	61.547
461	Субвенции за јавни претпријатија	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан. актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
484	Разни трансфери	500.000	488.453	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	488.453	11.547
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕА	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА	1.300.000	1.190.532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.190.532	109.468
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.300.000	1.190.532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.190.532	109.468
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	1.300.000	1.190.532	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.190.532	109.468
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	6.350.000	2.622.262	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	2.622.262	3.727.739
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.350.000	2.438.022	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	2.438.022	2.911.979
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	5.350.000	2.438.022	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	2.438.022	2.911.979
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	184.240	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	184.240	815.760
482	Други градежни објекти	1.000.000	184.240	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	184.240	815.760
485	Други нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	500.000	366.589	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	366.589	133.411
42	СТОКИ И УСЛУГИ	500.000	366.589	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	366.589	133.411
425	Договорни услуги	500.000	366.589	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	366.589	133.411
FA	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Други нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FA	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	62.790.763	51.234.819	0	0	0	0	0	0	0	0	62.790.763	51.234.819	11.555.945
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	62.790.763	51.234.819	0	0	0	0	0	0	0	0	62.790.763	51.234.819	11.555.945
482	Други градежни објекти	52.295.441	50.090.765	0	0	0	0	0	0	0	0	52.295.441	50.090.765	2.204.677
485	Други нефинансиски средства	10.495.322	1.144.054	0	0	0	0	0	0	0	0	10.495.322	1.144.054	9.351.268
FA	ЦАРЕВИ КУЛИ	0	0	0	0	0	0	3.532.158	2.914.930	0	0	3.532.158	2.914.930	617.228
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	3.532.158	2.914.930	0	0	3.532.158	2.914.930	617.228
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	3.532.158	2.914.930	0	0	3.532.158	2.914.930	617.228
FA	АГРОБЕРЗА	33.000.000	3.846.914	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	3.846.914	29.153.086
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	33.000.000	3.846.914	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	3.846.914	29.153.086
482	Други градежни објекти	33.000.000	3.846.914	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	3.846.914	29.153.086
FA	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	32.090.250	10.959.572	0	0	0	0	0	0	0	0	32.090.250	10.959.572	21.130.678

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32.090.250	10.959.572	0	0	0	0	0	0	0	0	32.090.250	10.959.572	21.130.678
482	Други градежни објекти	32.090.250	10.959.572	0	0	0	0	0	0	0	0	32.090.250	10.959.572	21.130.678
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FD	ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА	1.700.000	1.644.629	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.644.629	55.372
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.644.629	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.644.629	55.372
482	Други градежни објекти	1.700.000	1.644.629	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.644.629	55.372
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	14.362.000	11.349.255	0	0	0	0	1.500.000	25.000	0	0	15.862.000	11.374.255	4.487.746
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Основни плати и надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.912.000	1.216.786	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.000	1.216.786	1.695.216
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	250.000	126.690	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	126.690	123.310
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	2.162.000	628.417	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162.000	628.417	1.533.583
426	Други тековни расходи	500.000	461.679	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	461.679	38.322
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.450.000	10.132.469	0	0	0	0	1.500.000	25.000	0	0	12.950.000	10.167.469	2.792.531
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
463	Трансфери до невладини организации	4.950.000	4.893.656	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950.000	4.893.656	56.344
464	Разни трансфери	5.500.000	4.238.813	0	0	0	0	1.500.000	25.000	0	0	7.000.000	4.263.813	2.736.187
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.029.122	792.193	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.122	792.193	236.929
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.029.122	792.193	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.122	792.193	236.929
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	1.029.122	792.193	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.122	792.193	236.929
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	15.800.000	15.458.712	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	15.458.712	341.288

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.800.000	15.458.712	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	15.458.712	341.288
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.881.415	11.881.415	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881.415	11.881.415	0
424	Поправки и тековно одржување	3.918.585	3.577.297	0	0	0	0	0	0	0	0	3.918.585	3.577.297	341.288
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	8.250.000	5.085.345	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250.000	5.085.345	3.164.655
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.750.000	4.585.345	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750.000	4.585.345	3.164.655
424	Поправки и тековно одржување	7.400.000	4.235.345	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	4.235.345	3.164.655
426	Други тековни расходи	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
463	Трансфери до невладини организации	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	5.570.000	3.345.724	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.000	3.345.724	2.224.276
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.570.000	3.345.724	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.000	3.345.724	2.224.276
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.040.000	1.001.171	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	1.001.171	38.830
424	Поправки и тековно одржување	4.530.000	2.344.554	0	0	0	0	0	0	0	0	4.530.000	2.344.554	2.185.447
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	1.000.000	232.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	232.413	767.587
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	232.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	232.413	767.587
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	232.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	232.413	767.587
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JA	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"	0	349.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.952	-349.952
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	349.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.952	-349.952
482	Други градежни објекти	0	349.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.952	-349.952
JA	УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	1.385.000	933.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	933.385	451.616

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.385.000	933.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	933.385	451.616
482	Други градежни објекти	1.385.000	933.385	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	933.385	451.616
JA	УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГР ОБЕРЗА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JA	УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	2.550.000	1.310.560	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.310.560	1.239.440
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.550.000	1.310.560	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.310.560	1.239.440
482	Други градежни објекти	2.550.000	1.310.560	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	1.310.560	1.239.440
JD	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JD	УЛИЦИ И ТРОТОАРИ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	22.201.684	11.923.344	0	0	0	0	0	0	0	0	22.201.684	11.923.344	10.278.340
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	22.201.684	11.923.344	0	0	0	0	0	0	0	0	22.201.684	11.923.344	10.278.340
482	Други градежни објекти	22.201.684	11.923.344	0	0	0	0	0	0	0	0	22.201.684	11.923.344	10.278.340
JG	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JG	НОВИ ВОДОВОДИ ВО ГРАДОТ	2.440.000	233.638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	233.638	2.206.362
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.440.000	233.638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	233.638	2.206.362
482	Други градежни објекти	2.440.000	233.638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	233.638	2.206.362
JG	ХЛОРАТОРИ ЗА ВОДОВОДИ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	6.500.000	5.083.675	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	5.083.675	1.416.325
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.500.000	5.083.675	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	5.083.675	1.416.325
482	Други градежни објекти	6.500.000	5.083.675	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	5.083.675	1.416.325
JIO	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIA	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ПОДИГАНЈЕ И СПУСТАЊЕ НА САХТИ	4.134.252	6.512.977	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.252	6.512.977	-2.378.725
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.134.252	6.512.977	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.252	6.512.977	-2.378.725
482	Други градежни објекти	4.134.252	6.512.977	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.252	6.512.977	-2.378.725
JIB	КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
482	Други градежни објекти	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
JID	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО АГРОБЕРЗА	13.832.560	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	17.332.560	0	17.332.560
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
464	Разни трансфери	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.332.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.332.560	0	10.332.560
482	Други градежни објекти	10.332.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.332.560	0	10.332.560
JIG	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	4.799.949	1.398.560	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799.949	1.398.560	3.401.390
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.799.949	1.398.560	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799.949	1.398.560	3.401.390
482	Други градежни објекти	4.799.949	1.398.560	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799.949	1.398.560	3.401.390
JIV	ИНФРАСТРУКТУРНА ОСНОВА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОНУДА НА РАНОГРАДИНАРСКИ ПРОИЗВОДИ	0	0	0	0	0	0	12.641.472	12.061.538	0	0	12.641.472	12.061.538	579.934
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	12.641.472	12.061.538	0	0	12.641.472	12.061.538	579.934
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	12.641.472	12.061.538	0	0	12.641.472	12.061.538	579.934
JM	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JM	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРСИНИ	2.452.400	1.884.731	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.400	1.884.731	567.669
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.452.400	1.884.731	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.400	1.884.731	567.669
482	Други градежни објекти	2.452.400	1.884.731	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.400	1.884.731	567.669
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JN	УРБАНА ОПРЕМА ВО ГРАДОТ	460.000	212.953	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	212.953	247.048
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	460.000	212.953	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	212.953	247.048
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	460.000	212.953	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	212.953	247.048
K1	БИБЛИОТЕКАРСТВО	150.000	0	5.457.003	3.998.031	1.030.000	186.645	0	0	0	0	6.637.003	4.184.676	2.452.328
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	3.206.732	2.967.964	0	0	0	0	0	0	3.206.732	2.967.964	238.778
401	Основни плати и надоместоци	0	0	2.163.750	2.093.204	0	0	0	0	0	0	2.163.750	2.093.204	70.546
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	1.042.484	874.252	0	0	0	0	0	0	1.042.484	874.252	168.232
403	Останати придоноси од плати	0	0	498	498	0	0	0	0	0	0	498	498	0

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	о п и с	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	0	1.832.354	1.030.077	1.030.000	186.646	0	0	0	0	3.012.354	1.216.722	1.795.633
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	80.000	36.960	0	0	0	0	80.000	36.960	43.040
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	736.030	221.944	200.000	0	0	0	0	0	936.030	221.944	714.087
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	75.000	0	260.442	233.721	350.000	126.027	0	0	0	0	685.442	359.748	325.694
424	Поправки и тековно одржување	0	0	467.940	337.366	320.000	310	0	0	0	0	787.940	337.676	450.264
425	Договорни услуги	0	0	367.942	237.046	80.000	23.348	0	0	0	0	447.942	260.394	187.548
426	Други тековни расходи	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА	0	0	417.917	0	0	0	0	0	0	0	417.917	0	417.917
442	Нашенски дотации	0	0	417.917	0	0	0	0	0	0	0	417.917	0	417.917
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	150.000	100.000	1.468.128	1.373.669	53.000	0	0	0	0	0	1.671.128	1.473.669	197.459
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	1.075.808	1.023.347	0	0	0	0	0	0	1.075.808	1.023.347	52.461
401	Основни плати и надоместоци	0	0	744.600	717.486	0	0	0	0	0	0	744.600	717.486	27.114
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	331.064	305.717	0	0	0	0	0	0	331.064	305.717	25.347
403	Останати придонеси од плати	0	0	144	144	0	0	0	0	0	0	144	144	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	100.000	392.320	350.322	53.000	0	0	0	0	0	595.320	450.322	144.998
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	122.076	80.078	32.000	0	0	0	0	0	154.076	80.078	73.998
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	75.000	25.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	83.000	33.000	50.000
426	Други тековни расходи	75.000	75.000	262.244	262.244	21.000	0	0	0	0	0	358.244	337.244	21.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	2.761.761	2.172.661	0	0	5.911.761	5.322.661	589.101
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	0	0	0	0	100.000	56.666	0	0	100.000	56.666	43.335
401	Основни плати и надоместоци	0	0	0	0	0	0	100.000	56.666	0	0	100.000	56.666	43.335
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	2.497.194	2.000.995	0	0	3.797.194	3.300.995	496.199
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	425.715	107.460	0	0	425.715	107.460	318.255
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	500.000	415.140	0	0	500.000	415.140	84.860
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	883.000	854.137	0	0	883.000	854.137	28.864
426	Други тековни расходи	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	688.479	624.259	0	0	1.988.479	1.924.259	64.221

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	164.567	115.000	0	0	2.014.567	1.965.000	49.567
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	30.794	0	0	0	30.794	0	30.794
464	Разни трансфери	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	133.773	115.000	0	0	1.983.773	1.965.000	18.773
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ПРОЕЦИ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КА	СПОМЕНИК	500.000	157.422	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	157.422	342.578
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500.000	157.422	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	157.422	342.578
482	Други градежни објекти	500.000	157.422	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	157.422	342.578
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	3.500.000	3.198.863	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.198.863	301.137
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.500.000	3.198.863	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.198.863	301.137
463	Трансфери до невладини организации	3.500.000	3.198.863	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.198.863	301.137
N1	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	800.000	430.558	205.045.502	197.127.683	19.580.000	7.005.582	0	0	0	0	225.425.502	204.563.803	20.861.700
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	164.368.402	162.731.488	0	0	0	0	0	0	164.368.402	162.731.488	1.636.914
401	Основни плати и надоместоци	0	0	116.005.173	115.183.085	0	0	0	0	0	0	116.005.173	115.183.085	822.108
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	48.342.514	47.527.708	0	0	0	0	0	0	48.342.514	47.527.708	814.806
403	Останати придоноси од плати	0	0	20.715	20.715	0	0	0	0	0	0	20.715	20.715	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	40.677.100	34.395.175	19.580.000	7.005.582	0	0	0	0	60.257.100	41.401.757	18.855.344
420	Патни и дневни расходи	0	0	456.579	456.579	386.000	91.310	0	0	0	0	842.579	547.889	294.690
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	12.233.224	9.863.347	466.000	45.250	0	0	0	0	12.699.224	9.908.596	2.790.628
423	Скитен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	2.009.528	1.831.047	7.221.250	1.587.046	0	0	0	0	9.230.778	3.418.093	5.812.685
424	Поправки и тековно одржување	0	0	11.231.061	9.645.328	1.718.000	390.840	0	0	0	0	12.949.061	10.036.168	2.912.894
425	Договорни услуги	0	0	14.746.708	12.599.875	9.788.750	4.891.136	0	0	0	0	24.535.458	17.491.011	7.044.447
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	430.558	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	430.558	369.442
464	Разни трансфери	800.000	430.558	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	430.558	369.442
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	800.000	135.000	150.245.999	135.628.897	21.938.100	10.883.887	0	0	0	0	172.984.099	146.647.584	26.336.515
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	95.928.269	95.128.338	729.600	310.985	0	0	0	0	96.657.859	95.439.323	1.218.536
401	Основни плати и надоместоци	0	0	67.527.967	67.143.497	501.700	213.168	0	0	0	0	68.029.667	67.356.665	673.002

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	28.211.289	27.970.457	225.300	97.538	0	0	0	0	28.436.589	28.067.995	366.594
403	Останати придонеси од плати	0	0	189.003	14.384	2.800	279	0	0	0	0	191.803	14.663	176.940
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	54.317.740	40.500.359	18.507.250	10.547.302	0	0	0	0	72.824.990	51.047.661	21.777.329
420	Патни и дневни расходи	0	0	841.340	226.310	387.500	143.686	0	0	0	0	1.208.840	369.996	838.844
421	Комуналии услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	14.172.400	11.156.441	1.682.000	150.762	0	0	0	0	15.854.400	11.307.203	4.547.197
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	3.912.137	3.563.177	3.694.500	1.080.900	0	0	0	0	7.606.637	4.644.077	2.962.561
424	Поправки и тековно одржување	0	0	14.026.073	12.493.718	1.221.500	66.550	0	0	0	0	15.247.573	12.560.268	2.687.306
425	Договорни услуги	0	0	20.859.900	12.701.145	10.858.150	8.921.552	0	0	0	0	31.718.050	21.622.697	10.095.353
426	Други тековни расходи	0	0	505.890	359.569	683.600	183.852	0	0	0	0	1.189.490	543.421	646.069
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	800.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	135.000	665.000
464	Разни трансфери	800.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	135.000	665.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	2.701.250	25.600	0	0	0	0	2.701.250	25.600	2.675.650
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	2.701.250	25.600	0	0	0	0	2.701.250	25.600	2.675.650
V1	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	300.000	0	38.238.697	36.157.696	13.326.000	9.778.869	0	0	0	0	51.864.697	45.936.565	5.928.133
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	27.298.703	26.199.627	0	0	0	0	0	0	27.298.703	26.199.627	1.099.076
401	Основни плати и надоместоци	0	0	19.880.283	18.653.966	0	0	0	0	0	0	19.880.283	18.653.966	1.026.317
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	7.614.788	7.542.029	0	0	0	0	0	0	7.614.788	7.542.029	72.759
403	Останати придонеси од плати	0	0	3.632	3.632	0	0	0	0	0	0	3.632	3.632	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	300.000	0	10.939.994	9.958.069	13.326.000	9.778.869	0	0	0	0	24.565.994	19.736.938	4.829.057
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	72.000	800	0	0	0	0	72.000	800	71.200
421	Комуналии услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.500.000	2.518.075	2.140.000	1.646.324	0	0	0	0	5.640.000	4.164.399	1.475.601
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	300.000	0	0	0	9.900.000	7.153.487	0	0	0	0	10.200.000	7.153.487	3.046.514
424	Поправки и тековно одржување	0	0	3.537.626	3.537.626	890.000	865.932	0	0	0	0	4.427.626	4.403.558	24.068
425	Договорни услуги	0	0	3.902.368	3.902.368	324.000	112.328	0	0	0	0	4.226.368	4.014.694	211.674
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	620.000	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	141.500	478.500
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	620.000	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	141.500	478.500
464	Разни трансфери	620.000	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	141.500	478.500
W0	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	7.368.516	4.448.450	8.976.500	8.919.362	0	0	0	0	0	0	16.345.016	13.367.812	2.977.204

Општина: Струмица
Квартал: 01.10.2009-31.12.2009

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари					0	0
февруари					0	0
март					0	0
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври	1.033.308				0	1.033.308
ноември	2.313.045				0	2.313.045
декември	3.473.001	57.668			0	3.530.669

Образложение:

Општина Струмица заклучно со 30.10.2009 година има обврски во износ од 1.033.307,50 денари.

Од кои тековните обврски се во износ од 682.564,50 денари, а капитални обврски се во износ од 350.743,00 денари.

Заклучно со 30.11.2009 година Општина Струмица има доспеани обврски во износ од 2.313.044,50 денари., а износот од 5.593.791,00 денари се недоспеани обврски. Од доспеаните обврски како тековни се во износ од 537.725,00 денари, а износот од 1.775.319,50 денари се капитално доспеани обврски до 30.11.2009 година. Од недоспеаните обврски како тековни се во износ од 134.004,00 денари, а капитално недоспеани обврски до 30.11.2009 година се во износ од 5.459.787,00 денари.

Заклучно со 31.12.2009 година Општина Струмица има доспеани обврски во износ од 3.530.669,00 денари, а износот на недопсеани обврски до 31.12.2009 година е во износ од 11.459.524,00 денари. Од доспеаните обврски како тековните обврски се во износ од 1.128.008,00 денари., а износот од 2.402.661,00 денари се капитални обврски. Како тековни недоспеани обврски се во износ од 2.200.202,00 денари, а износот од 9.259.322,00 денари се капитални недоспеани обврски и се однесуваат до 31.12.2009 година.

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	
421	160.247,00
423	170.170,00
424	185.566,50
425	495.912,50
426	64.140,00
431	
432	
433	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	44.712,00
471	
472	
473	
482	2.402.661,00
483	7.260,00
491	
492	
493	
Тотал	3.530.669,00

Извештај за доспеани ненамирани обврски за IV квартал од 2009 г.